

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 32

Вторник, 22.12. 2020 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
486. Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица	2	488. Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општината Струмица	3
487. Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на УПВНМ за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица	2	489. Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на УПВНМ за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица	4

486.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на втора јавна анкета
и јавна презентација на ДУП за дел од
блок 20, Општина Струмица

Член 1

Се организира втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица, со површина од 43,911м². кој граничи:

- од источната страна со осовина на ул„Климент Охридски“;
- од северната страна со осовина на ул„Ѓорги Василев“;
- од западната страна со осовина на ул „Мара Минанова“;
- од јужната страна со осовина на ул„Трајко Делиќаков“ и ул„Ристе Клепов“.

Член 2

Одлуката за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Втората јавна анкета ќе трае од 25.12.2020 година до 31.12.2020 година,а јавната презентација ќе се одржи на ден 25.12.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

Член 4

ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7454/2 Општина Струмица
21.12.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

487.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање втора јавна анкета и
јавна презентација на УПВНМ за
КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП
1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6,
КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци,
Општина Струмица

Член 1

Се организира втора јавна анкета и јавна презентација на урбанистички план за вон населено место за КП 1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7,

КП 1483/13, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица, со површина 44709м².

Член 2

Одлуката за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Втората јавна анкета ќе трае од 25.12.2020 год. до 31.12.2020 год., а јавната презентација ќе се одржи на ден 25.12.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 4

Урбанистичкиот план за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-7453/2 Општина Струмица
21.12.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

488.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општината Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица, со површина од 43,911м² во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Лилјана Ивановска- претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втората јавна анкета од 25.12.2020 година до 31.12.2020 година, а јавната презентација на ден 25.12.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-7454/3
21.12.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

489.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на втора јавна анкета и
јавна презентација на УПВНМ за
КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП
1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6,
КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци,
Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на урбанистички план за вон населено место за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци, Општина

Струмица со површина од 44709м².во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Андреј Манев - претставник на изготвувачот на планот;
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втората јавна анкета од 25.12.2020 год. до 31.12.2020 год., а јавната презентација на ден 25.12.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-7453/3
21.12.2020 год
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.